

# ДОГОВОР

За купопродажба на моторно возило-моторцикл склучен на ден: \_\_\_\_\_20\_\_ година, помеѓу:

1. Јас \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, со стан на улица: \_\_\_\_\_  
број: \_\_\_\_\_, со лична карта бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_ и ЕМБГ: \_\_\_\_\_  
во понатамошниот текст: Продавач, и

2. Јас \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_, со стан на улица: \_\_\_\_\_  
број: \_\_\_\_\_, со лична карта бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_ и ЕМБГ: \_\_\_\_\_  
во понатамошниот текст: Купувач.

## Член 1.

Продавачот е сопственик на моторно возило-моторцикл Марка: \_\_\_\_\_, Тип: \_\_\_\_\_, со  
Број на шасија: \_\_\_\_\_, Број на мотор: \_\_\_\_\_, Година на  
производство: \_\_\_\_\_, Сила на моторот: \_\_\_\_\_ KW, Работна зафатнина на моторот: \_\_\_\_\_ цм<sup>3</sup>  
Боја: \_\_\_\_\_, со Регистарски табличи: \_\_\_\_\_, со број на Сообраќајна  
дозвола: \_\_\_\_\_, издадена од \_\_\_\_\_.

## Член 2.

Продавачот на возилото од член 1 од овој Договор го продава, а Купувачот го купува по цена од \_\_\_\_\_  
евра или во противредност \_\_\_\_\_ денари, согласно средниот курс во приватните менувачници  
на денот на склучување на овој Договор, при што по потпишувањето на овој Договор возилото од член 1  
од овој Договор преминува во владение и трајна сопственост на Купувачот при што Купувачот истото  
ќе може да го управува во земјата и странство, поправа, одјавува регистарски табличи, регистрира на свое  
име, продава на трети лица т.е. ќе има целосно владение над предметното возило од член 1.

## Член 3.

Купувачот возилото од член 1 од овој Договор претходно го испробал и проверил така да Продавачот не  
одговара за евентуалните недостатоци и материјални штети, во врска со возилото, по потпишувањето на  
овој Договор.

## Член 4.

Продавачот тврди дека возилото од член 1 од овој Договор не е под хипотека или под залог кај трети  
лица како и дека истото не е предмет на било каков спор кој би го спречил исполнувањето на овој  
Договор.

## Член 5.

Трошоците за склучување на овој Договор се на сметка на Купувачот.

## Член 6.

Надлежен за споровите во врска со овој договор е соодветниот надлежен суд на територијата на  
Република Македонија.

## Член 7.

Овој Договор е сочинет во два примерока од кој по еден за секој од договорените страни.

Продавач:

Купувач:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_